



Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен Весник на РМ" бр. 199/14, 42/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Карпош, го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

за распишување на Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен Весник на РМ" бр. 199/14, 42/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), во третиот квартал од 2018 година.

- Јавниот повик ќе трае од 08.11.2019 год. до 09.12.2019 год.
- Јавниот повик ќе биде објавен на веб страната на Општина Карпош www.karpos.gov.mk, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам и во дневните весници "Вечер" и "Коха".
- Секое заинтересирано правно и физичко лице во текот на јавниот повик може да достави иницијатива за изработка и донесување на урбанистичките планови од членот 7 став (1) точка 2 алинеи 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
- Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов Урбанистички план, изменување и дополнување на постоечки Урбанистички план или Урбанистичко - планска документација.
- Заинтересираните правни и физички лица иницијативите можат да ги достават во писмена форма во архивата на Општина Карпош или во електронска форма преку информацискиот систем Е-урбанизам во предвидениот рок.
- За доставените иницијативи подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во рок од 15 работни дена од истекот на рокот за доставување на иницијативи.
- Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во Програмата за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Карпош за 2019 година и 2020 година.

Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обездедат правните или физичките лица кои се подносители на иницијативите.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев